

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП**  
**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА**  
**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА**  
**КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024**  
**ГОДИНА**

## Содржина

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА<br/>НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА</b> | <b>3</b> |
| <b>БЕЛЕШКИ</b>                                                                 | <b>9</b> |

## Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

**ПЕРК**

Пелагониска Ревизорска Куќа

ул. „Прилепски бранители“ бр. 16  
– 4, втор кат, 7500, Прилеп  
Република Северна Македонија  
П. факс: 256  
телефон/факс: +38948 413-856  
моб.: 070/208-138  
web: <http://www.perk.com.mk>  
e-mail: [perk@perk.com.mk](mailto:perk@perk.com.mk)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Собранието на акционери на  
Прилепска Пиварница АД Прилеп  
ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1  
Прилеп

---

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прилепска Пиварница АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД Прилеп на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Останати прашања

Како што е наведено во БЕЛЕШКА 2.1 - Основ за подготовка на финансиските извештаи и БЕЛЕШКА 35 - Корекција на финансиски извештаи, неревидираните финансиски извештаи усвоени од страна на менаџментот беа поднесена до ЦРПСМ на ден 14.03.2025 година. После извршените корекции, новите коригирани финансиски извештаи на и за годината која завршува на 31 Декември 2024 година се усвоени и дополнително ќе бидат поднесени до ЦРПСМ.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 272/2024).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2024. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Прилепска Пиварница АД Прилеп за годината која завршува на 31 декември 2024.

Прилеп, 23.04.2024

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител

Пецко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Прилепска Пиварница АД Прилеп**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Првично усвоените финансиски извештаи со Одлука бр.0202-184/2 се поднесени до ЦРПСМ на ден 14.03.2025 година. После извршените корекции се изготвени нови финансиски извештаи, истите се усвоени со Одлука бр 0202-323/01 од датум 23/04/2025 година и дополнително ќе бидат поднесени до ЦРПСМ.



**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**на Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

|                                                                                              | Белешки   | 31 декември 2024<br>во (000) МКД | 31 декември 2023<br>во (000) МКД |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Приходи од работењето</b>                                                                 |           |                                  |                                  |
| Приходи од продажба                                                                          | 5         | 2.286.447                        | 2.079.974                        |
| Останати приходи                                                                             | 6         | 49.687                           | 39.920                           |
| <b>Вкупно приходи од работењето</b>                                                          |           | <b>2.342.007</b>                 | <b>2.128.314</b>                 |
| <b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b> | 7         | <b>8.727</b>                     | <b>(8.756)</b>                   |
| Капитализирано сопствено производство и услуги                                               | 8         | 5.872                            | 8.421                            |
| <b>Расходи од работењето</b>                                                                 |           |                                  |                                  |
| Трошоци за сировини и други материјали                                                       | 9         | 880.327                          | 819.191                          |
| Набавна вредност на продадени стоки                                                          | 10        | 436.931                          | 376.468                          |
| Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,                                   | 11        | 6.224                            | 12.200                           |
| Услуги со карактер на материјални трошоци                                                    | 12        | 445.055                          | 369.314                          |
| Останати трошоци од работењето                                                               | 13        | 40.824                           | 39.286                           |
| Трошоци за вработените                                                                       | 14        | 269.213                          | 230.985                          |
| Амортизација на материјални и нематеријални средства                                         | 15        | 182.145                          | 159.179                          |
| Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства                                         | 16        | 4.487                            | 4.492                            |
| Резервирања за трошоци и ризици                                                              |           | -                                | -                                |
| Останати расходи од работењето                                                               | 17        | 5.224                            | 8.291                            |
| <b>Вкупно расходи од работењето</b>                                                          |           | <b>2.270.430</b>                 | <b>2.019.408</b>                 |
| Финансиски приходи                                                                           | 18        | 68.683                           | 32.462                           |
| Финансиски расходи                                                                           | 19        | 2.982                            | 2.402                            |
| <b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>                                      |           | -                                | -                                |
| <b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>                                                  | 20        | <b>146.006</b>                   | <b>130.211</b>                   |
| Нето добивка/загуба од прекинати работења                                                    |           | -                                | -                                |
| <b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>                                                       | 20        | <b>146.006</b>                   | <b>130.211</b>                   |
| Данок на добивка                                                                             | 21        | 7.533                            | 8.078                            |
| Одложени даночни приходи/расходи                                                             |           | -                                | -                                |
| <b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>                                               | 22        | <b>138.473</b>                   | <b>122.133</b>                   |
| Останата сеопфатна добивка                                                                   | 23        | 321.080                          | 44.502                           |
| Останата сеопфатна загуба                                                                    |           | -                                | -                                |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>                                           | <b>24</b> | <b>459.554</b>                   | <b>166.635</b>                   |
| Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво       |           | 459.554                          | 166.635                          |
| Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество                      |           | -                                | -                                |
| Основна добивка/загуба по акција (во денари по акција)                                       | 25        | 3.468                            | 3.060                            |

**Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
Генерален извршен директор

Сашко Самарџиоски

Оперативен менаџер на сектор финансии

Катерина Митреска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
на Прилепска Пиварница АД Прилеп  
за годината која завршува на 31 декември 2024 година

|                                                       | Белешки | 31 декември 2024<br>во (000) МКД | 31 декември 2023<br>во (000) МКД |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                       |         |                                  |                                  |
| Нетековни средства                                    |         |                                  |                                  |
| Нематеријални средства                                |         | -                                | -                                |
| Материјални средства                                  | 26      | 666.685                          | 677.322                          |
| Вложувања во недвижности                              |         | -                                | -                                |
| Долгорочни финансиски средства                        | 27      | 1.435.420                        | 439.942                          |
| <b>Вкупно нетековни средства</b>                      |         | <b>2.102.105</b>                 | <b>1.117.265</b>                 |
| Тековни средства                                      |         |                                  |                                  |
| Залихи                                                | 28      | 517.067                          | 436.051                          |
| Побарувања од поврзани друштва                        |         | -                                | -                                |
| Побарувања од купувачи                                | 29      | 241.339                          | 204.944                          |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи             | 29      | 3.098                            | 10.861                           |
| Побарувања од државата по основ на даноци             | 29      | 89                               | -                                |
| Побарувања од вработените                             | 29      | 46                               | -                                |
| Останати краткорочни побарувања                       |         | -                                | 21                               |
| Краткорочни финансиски средства                       | 29      | 6.317                            | 683.877                          |
| Парични средства и парични еквиваленти                | 30      | 212.520                          | 231.157                          |
| Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи  | 29      | 29.419                           | 21.323                           |
| <b>Вкупно тековни средства</b>                        |         | <b>1.009.893</b>                 | <b>1.588.235</b>                 |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>                                |         | <b>3.111.998</b>                 | <b>2.705.500</b>                 |
| <b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>                   |         |                                  |                                  |
| Главнина и резерви                                    | 31      |                                  |                                  |
| Основна главнина                                      |         | 305.262                          | 305.262                          |
| Сопствени акции                                       |         | (32.627)                         | (2.513)                          |
| Ревалоризациска резерва                               |         | 452.887                          | 131.807                          |
| Резерви                                               |         | 130.118                          | 130.118                          |
| Акумулирана добивка                                   |         | 1.859.278                        | 1.781.038                        |
| Пренесена загуба                                      |         | -                                | -                                |
| Добивка за деловната година                           |         | 138.473                          | 122.133                          |
| Загуба за деловната година                            |         | -                                | -                                |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b>                      |         | <b>2.853.392</b>                 | <b>2.467.845</b>                 |
| Долгорочни резервирања за ризици и трошоци            |         | -                                | -                                |
| Долгорочни обврски                                    |         | -                                | -                                |
| Одложени даночни обврски                              |         | -                                | -                                |
| Тековни обврски                                       | 32      |                                  |                                  |
| Краткорочни обврски спрема поврзани друштва           |         | -                                | -                                |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи                 |         | 196.947                          | 161.615                          |
| Обврски за аванси, депозити и кауции                  |         | -                                | -                                |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци  |         | 3.081                            | 9.488                            |
| Обврски спрема вработените                            |         | 6.728                            | 15                               |
| Тековни даночни обврски                               |         | 33.887                           | 49.135                           |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва    |         | -                                | -                                |
| Обврски по заеми и кредити                            |         | -                                | -                                |
| Обврски по основ на учество во резултатот             |         | 17.279                           | 16.685                           |
| Останати финансиски обврски                           |         | -                                | -                                |
| Останати краткорочни обврски                          |         | -                                | -                                |
| Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди |         | 685                              | 717                              |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>                         |         | <b>258.607</b>                   | <b>237.655</b>                   |
| <b>Вкупно обврски</b>                                 |         | <b>258.607</b>                   | <b>237.655</b>                   |
| <b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>                      |         | <b>3.111.998</b>                 | <b>2.705.500</b>                 |

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален извршен директор

Сашко Самарџиоски

Оперативен менаџер на сектор финансии

Катерина Митреска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**на Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

| ОПИС                             | Состојба на 31 декември 2023 година<br>(во 000 МКД) | Зголемување (во 000 МКД) | Намалување (во 000 МКД) | Состојба на 31 декември 2024 година<br>(во 000 МКД) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Основна главнина                 | 305.262                                             | -                        | -                       | 305.262                                             |
| Откупени сопствени акции         | (2.513)                                             | -                        | (30.114)                | (32.627)                                            |
| Ревалоризациска резерва          | 131.807                                             | 321.080                  | -                       | 452.887                                             |
| Резерви                          | 130.118                                             | -                        | -                       | 130.118                                             |
| Акумулирана добивка              | 1.781.038                                           | 78.240                   | -                       | 1.859.278                                           |
| Пренесена загуба                 | -                                                   | -                        | -                       | -                                                   |
| Дивиденди                        | -                                                   | 43.893                   | (43.893)                | -                                                   |
| Добивка за финансиската година   | 122.133                                             | 16.340                   | -                       | 138.473                                             |
| Загуба за финансиската година    | -                                                   | -                        | -                       | -                                                   |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b> | <b>2.467.845</b>                                    | <b>459.554</b>           | <b>(74.007)</b>         | <b>2.853.392</b>                                    |

| ОПИС                             | Состојба на 31 декември 2022 година<br>(во 000 МКД) | Зголемување (во 000 МКД) | Намалување (во 000 МКД) | Состојба на 31 декември 2023 година<br>(во 000 МКД) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Основна главнина                 | 305.262                                             | -                        | -                       | 305.262                                             |
| Откупени сопствени акции         | -                                                   | -                        | (2.513)                 | (2.513)                                             |
| Ревалоризациска резерва          | 87.304                                              | 44.502                   | -                       | 131.807                                             |
| Резерви                          | 61.141                                              | 68.977                   | -                       | 130.118                                             |
| Акумулирана добивка              | 1.788.763                                           | -                        | (7.725)                 | 1.781.038                                           |
| Пренесена загуба                 | -                                                   | -                        | -                       | -                                                   |
| Дивиденди                        | -                                                   | 15.960                   | (15.960)                | -                                                   |
| Добивка за финансиската година   | 77.212                                              | 44.921                   | -                       | 122.133                                             |
| Загуба за финансиската година    | -                                                   | -                        | -                       | -                                                   |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b> | <b>2.319.683</b>                                    | <b>174.360</b>           | <b>(26.198)</b>         | <b>2.467.845</b>                                    |

**Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
Генерален извршен директор

Сашко Самарински

Оперативен менаџер на сектор финансии

Катерина Митреска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

|                                                            | 31 декември 2024<br>во (000) МКД | 31 декември 2023<br>во (000) МКД |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>          |                                  |                                  |
| Нето добивка/загуба пред оданочување                       | 146.006                          | 130.211                          |
| Усогласување за:                                           |                                  |                                  |
| Амортизација на основни средства                           | 182.145                          | 159.179                          |
| Приходи/расходи од камати нето                             | (21.706)                         | (16.520)                         |
| <b>Добивка пред промени во работен капитал</b>             | <b>306.445</b>                   | <b>272.870</b>                   |
| <b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>        |                                  |                                  |
| Залихи                                                     | (81.015)                         | (2.805)                          |
| Побарувања од поврзани друштва                             | -                                | -                                |
| Побарувања од купувачи                                     | (36.394)                         | (23.176)                         |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи                  | 7.763                            | (7.530)                          |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси       | (89)                             | 10.209                           |
| Побарувања од вработените                                  | (46)                             | 6                                |
| Останати краткорочни побарувања                            | 21                               | 110                              |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи     | (8.096)                          | 1.567                            |
| <b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b> | <b>(117.856)</b>                 | <b>(21.619)</b>                  |
| <b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>           |                                  |                                  |
| Обврски спрема поврзани друштва                            | -                                | -                                |
| Обврски спрема добавувачи                                  | 35.332                           | 47.616                           |
| Обврски за аванси, депозити и кауции                       | -                                | -                                |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести      | (6.407)                          | 9.432                            |
| Обврски кон вработените                                    | 6.714                            | (182)                            |
| Тековни даночни обврски                                    | (15.248)                         | 16.448                           |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва         | -                                | -                                |
| Обврски по заеми и кредити                                 | -                                | -                                |
| Обврски по основ на учество во резултатот                  | 594                              | 118                              |
| Останати финансиски обврски                                | -                                | -                                |
| Останати краткорочни обврски                               | -                                | -                                |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди    | (33)                             | 516                              |
| <b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>    | <b>20.952</b>                    | <b>73.949</b>                    |
| Прилив од камати                                           | 21.759                           | 16.539                           |
| Платени камати                                             | (53)                             | (19)                             |
| Данок на добивка                                           | (7.533)                          | (8.078)                          |
| <b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>       | <b>223.715</b>                   | <b>333.642</b>                   |
| <b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>       |                                  |                                  |
| Материјални и нематеријални средства                       | (171.508)                        | (199.259)                        |
| Вложувања во недвижности                                   | -                                | -                                |
| Долгорочни финансиски средства                             | 3.052                            | (87.571)                         |
| Краткорочни финансиски средства                            | 110                              | (540)                            |
| <b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>     | <b>(168.346)</b>                 | <b>(287.370)</b>                 |
| <b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>        |                                  |                                  |
| Главнина и резерви                                         | -                                | 26.029                           |
| Долгорочни резервирања за ризици и трошоци                 | -                                | -                                |
| Долгорочни обврски                                         | -                                | -                                |
| Исплатена дивиденда                                        | (43.893)                         | -                                |
| Откупени споствени акции                                   | (30.114)                         | -                                |
| Одложени даночни обврски                                   | -                                | -                                |
| <b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>       | <b>(74.007)</b>                  | <b>26.029</b>                    |
| <b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>         | <b>(18.638)</b>                  | <b>72.301</b>                    |
| Готовина на почетокот од годината                          | 231.157                          | 158.857                          |
| <b>Готовина на крајот од годината</b>                      | <b>212.520</b>                   | <b>231.157</b>                   |

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален извршен директор

Сашко Самарџиоски

Оперативен менаџер на сектор финансии

Катерина Митреска

## БЕЛЕШКИ

## КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ НА

## ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП

**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Прилепска Пиварница АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 11.05.1995 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. „Цане Кузманоски“ бр.1.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 11.05 – Производство на пиво.

ЕМБС на Друштвото е 4071344, а ЕДБ 4021991109104.

Основната главнина на Друштвото изнесува 4.989.750 ЕВРА непаричен влог или 305.262 илјади денари. Номиналниот износ на една акција е 125 ЕВРА. Основната главнина е поделена на 39.918 обични акции. Друштвото има отворено 13 подружници на територијата на РСМ. Акциите на Друштвото котираат на Македонската берза на хартии од вредност

Во годината во која се врши ревизија односно во 2024 година Друштвото има просечен број на вработени лица 268. Во претходната 2023 година овој број на вработени изнесуваше 251.

Генерален извршен директор на Друштвото е Сашко Самарџиоски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

- Александар Чатлески - претседател
- Александар Димитријески
- Методија Самарџиоски

Членови на Управниот одбор на Друштвото се:

- Сашко Самарџиоски - претседател
- Панде Самарџиоска
- Димитар Тодороски
- Коста Мијоски
- Јане Ангелески
- Владимир Блажески
- Катерина Митреска

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

На 3 април 2024 година е објавен новиот Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РСМ бр. 75/24) каде што беа објавени ажурираните МСФИ, КТМФИ и ПКТ како и МСФИ, КТМФИ и ПКТ за кои беше наведено дека не беа издадени согласно постоечкиот Правилник за водење сметководство. Новиот Правилник за водење на сметководство ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти, кој ќе почнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година.

МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи. Основниот принцип на овој стандард е дека приходот треба да биде признаен кога добрата или услугите се пренесени на купувачот по цена на трансакцијата. Секој збир од добра или услуги кои се различни, мора да бидат посебно признаени а попустот на договорната цена мора генерално да се алоцира врз поединечните елементи. Кога надоместокот варира од било која причина, минималните износи мора да бидат признаени ако не постои значаен ризик истите да се анулираат. Трошоците кое се случиле за да се обезбедат договорите со купувачите, треба да бидат капитализирани и амортизирани за периодот кога користите од договорот се конзумираат.

МСФИ 16 - Лизинг. Овој стандард ги определува принципите за признавање, мерење, презентирање и обелоденување на лизинг договорите. Сите договори за лизинг, резултираат со тоа што корисникот на лизинг добива право на користење на средство со започнувањето на лизингот како и право на финансирање доколку плаќањата за лизингот се вршат со текот на времето. МСФИ 16 ја елиминира

класификацијата на лизингот како оперативен или финансиски наем како што се бара со МСС 17 и наместо тоа, воведува единствен сметководствен модел за корисникот на лизингот. Од корисниците на лизингот ќе се бара да ги признаат:

(а) средствата и обврските за сите договори за лизинг со рок на траење повеќе од 12 месеци, освен ако средството е со мала вредност; и

(б) амортизација на средствата од договорите за лизинг, одделно, од каматата на обврските од наемот во извештајот за сеопфатна добивка.

МСФИ 16 суштински ги пренесува сметководствените барања на давателот на лизинг како и МСС 17. Следствено, давателот на лизинг продолжува да ги класифицира своите договори за лизинг како оперативен или финансиски наем и различно да ги евидентира тие два типа на наеми.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење, освен кај недвижностите, постојките и опремата и нивната амортизација кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриски производи кои ги објавува Државниот завод за статистика на РСМ и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната набавна, објективна (пазарна) вредност.

Финансиските извештаи се првично усвоени на ден 14.3.2025 година од страна на менаџментот на Друштвото и истите се поднесени во Централниот регистар на РСМ. После предложените корекции од страна на ревизорот, финансиските извештаи се коригирани, вака коригираните нови финансиски извештаи се усвоени и дополнително ќе бидат поднесени до ЦРРСМ.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

## 2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

## 2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиите извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

## 2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по

средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2024 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

| Валута | 31 декември 2024 | 31 декември 2023 |
|--------|------------------|------------------|
| 1 EUR  | 61,4950 ден.     | 61,4950 ден.     |
| 1 USD  | 58,8807 ден.     | 55,6516 ден.     |

## 2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

Са целите на финансиските извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на извештајот за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

## 2.7. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Финансиските извештаи се ревидираат секоја година со што се овозможува споредливост со финансиските извештаи од претходната година.

# БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

## 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

### 3.2. Материјални средства

#### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

#### 3.2.2. Вреднување по почетното признавање

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување доколку такви постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

#### 3.2.3. Пренос на ревалоризационата резерва во капитал

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижностите се пренесува во акумулирана добивка во годината во која таа ставка е отуѓена.

Преносот на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметана на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

#### 3.2.4. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционалната метода. Применетите годишни стапки на амортизација се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

|                             | 31 декември 2024 | 31 декември 2023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Градежни објекти            | 2,5 % - 10,0 %   | 2,5 % - 10,0 %   |
| Постројки и опрема          | 5,0 % - 37,5 %   | 5,0 % - 37,5 %   |
| Алат и транспортни средства | 10,0 % - 37,5%   | 10,0 % - 37,5%   |

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација. Согласно законската регулатива, стапките за пресметка на амортизацијата на постројките и опремата и на алатот и транспортните средства се зголемени за 50% во однос на стапките наведени во Номенклатура за амортизација.

### 3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%).

### 3.4. Долгорочни финансиски вложувања

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

#### 3.4.1. Хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивното доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

##### 3.4.1.1 Хартии од вредност по фер вредност

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошоците за стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување (набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци, освен за хартиите од вредност наменети за тргување).

Хартиите од вредност по фер вредност се поделени во две под категории и тоа хартии од вредност кои се наменети за тргување и хартии од вредност кои се евидентираат по фер вредност.

Хартиите од вредност се класифицираат како средства наменети за тргување доколку се стекнати заради нивна продажба во краток рок. Хартии од вредност кои се класифицираат како хартии од вредност по фер вредност, при првичното признавање се вреднуваат по фер вредност со тоа што трансакциските трошоци се вклучуваат во нивната вредност.

Пазарните хартии (наменети за тргување) се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена), без вклучување на трансакциските трошоци. При секое составување на извештајот за финансиската состојба се утврдува фер вредност, а ефектот од промената на фер вредноста се признава како приход или расход на периодот во извештајот за сеопфатна добивка.

##### 3.4.1.2 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Хартии од вредност кои се чуваат до нивното доспевање како што се благајничките записи, комерцијалните записи, дисконтираните меници и обврзниците се не дериватни финансиски средства со фиксна или одредлива исплата и фиксно доспевање за кои менаџментот има намера и можност да ги чува се до нивното доспевање.

Доколку менаџментот одлучи да ги продаде овие средства, целата категорија се рекласифицира во средства расположливи за продажба. Хартиите од вредност коишто се чуваат до нивно доспевање се искажуваат по амортизирана вредност со примена на методот на ефективен принос.

Амортизираната вредност се пресметува со земање во предвид на сите дисконти или премии при купувањето, во текот на периодот до доспевање.

Износот на загубата од обезвреднување на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на вложувањето и моменталната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани по оригинална каматна стапка на вложувањето и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

##### 3.4.1.3 Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност (расположливи за продажба) се мерат според проценетата објективна вредност.

Хартиите од вредност кои се расположливи за продажба по првичното признавање се искажуваат по нивната фер вредност, освен доколку немаат котирана пазарна цена на активниот пазар и нивната објективна вредност не може да се определи.

Ефектот по основ на промена на фер вредноста на хартиите од вредност кои се расположливи за продажба, се признава во рамките на капиталот како ревалоризациона резерва

### 3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува

дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

### 3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

### 3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажби ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплатливост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

### 3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

### **3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

### **3.12. Обврски по кредити**

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### **3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)**

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### **3.14. Резервирања**

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во балансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат по нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### **3.15. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### **3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос**

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното

пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

### 3.17. Капитал

#### 3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

#### 3.17.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (трезорски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

#### 3.17.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

#### 3.17.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истата не претставува предмет на распределба.

### 3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото се јавува и како наемател и како наемодавател на такви средства.

### 3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;

- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

### 3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има по тешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на Извештајот за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### 3.25. Обврски спрема акционерите

Дистрибуцијата на дивиденди за акционерите на Друштвото се признава како обврска во финансиските извештаи на Друштвото во периодот кога дивидендите се одобрени (објавени) од страна на акционерите на Друштвото на акционерското собрание.

### 3.26. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која при тоа има значително влијание на финансиските извештаи на еден или повеќе претходни периоди со што претходните финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно МСС 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

Грешката од претходниот период се поправа така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно на соодветната позиција во извештајот за финансиската состојба доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално незначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

### 3.27. Настани по датумот на извештајот за финансиската состојба

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавањето на извештајот за финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во финансискиот извештај (пр. наплатено побарување за кое претходно била извршена исправка).

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на извештајот за финансиската состојба, во белешките кон финансиските извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект.

### 3.28. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку таа е условена со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

За промените во сметководствените политики одлучува менаџментот на Прилепска Пиварница АД Прилепско.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди, па во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

### 4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флуктуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

#### 4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои.

#### 4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во тековната 2024 година Друштвото не користи кредити и позајмици, може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2024 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

### 4.2. Финансиски инструменти

#### 4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација). Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

| Долгорочна задолженост                 | Во илјади (000) МКД |                  |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                        | 2024                | 2023             |
| Долгорочни обврски                     | -                   | -                |
| Парични средства и парични еквиваленти | 212.520             | 231.157          |
| <b>Нето обврски</b>                    | <b>(212.520)</b>    | <b>(231.157)</b> |
| Вкупно капитал и резерви               | 2.853.392           | 2.467.845        |

| % на долгорочна задолженост во однос на капиталот | / | / |
|---------------------------------------------------|---|---|
|---------------------------------------------------|---|---|

Друштвото нема долгорочни обврски, така што долгорочната задолженост во однос на капиталот е негативна.

|                                                       | Во илјади (000) МКД |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Вкупна задолженост                                    | 2024                | 2023      |
| Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)             | 257.922             | 236.938   |
| Вкупни средства                                       | 3.111.998           | 2.705.500 |
| % на вкупна задолженост во однос на вкупните средства | 8,29%               | 8,76%     |

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

|       | Во илјади (000) МКД |        |         |        |          |          |
|-------|---------------------|--------|---------|--------|----------|----------|
|       | Средства            |        | Обврски |        | Салдо    |          |
|       | 2024                | 2023   | 2024    | 2023   | 2024     | 2023     |
| ЕУР   | 6.489               | 17.628 | 78.034  | 37.764 | (71.545) | (20.136) |
| УСД   | 13.967              | 1.485  | 3.979   | 27.998 | 9.988    | (26.513) |
| Други | -                   | -      | -       | -      | -        | -        |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

|            | Во илјади (000) МКД |       |                   |         |
|------------|---------------------|-------|-------------------|---------|
|            | Зголемување за 10%  |       | Намалувања за 10% |         |
|            | 2024                | 2023  | 2024              | 2023    |
| ЕУР        | 7.154               | 2.014 | (7.154)           | (2.014) |
| УСД        | (998)               | 2.651 | 998               | (2.651) |
| Други      | -                   | -     | -                 | -       |
| Нето ефект | 6.156               | 4.665 | (6.156)           | (4.665) |

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото не користи кредити но има депонирано средства кај банки со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

|                                            | Во илјади (000) МКД |                |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА                        | 2024                | 2023           |
| <b>Некаматносни</b>                        |                     |                |
| Парични средства                           | 212.521             | 231.157        |
| Побарувања од купувачи                     | 241.339             | 204.944        |
| Дадени аванси                              | 3.098               | 10.861         |
| Побарувања од државата                     | 89                  | -              |
| Останати побарувања                        | 6.363               | 21             |
| Долгорочни финансиски средства             | 728.994             | 439.942        |
| <b>Вкупно</b>                              | <b>1.192.404</b>    | <b>886.925</b> |
| <b>Каматносни со фиксна каматна стапка</b> |                     |                |
| Парични средства на сметки                 | -                   | -              |

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Депозити во банка                               | 677.450        | 677.450        |
| Обврзница                                       | 28.976         | -              |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>706.426</b> | <b>677.450</b> |
| <b>Каматоносни со променлива каматна стапка</b> |                |                |
| Парични средства на сметки                      | -              | -              |
| Дадени депозити во банки                        | -              | -              |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>                       |                |                |
| <b>Некаматоносни</b>                            |                |                |
| Обврски кон добавувачи                          | 196.947        | 161.615        |
| Останати тековни обврски                        | 61.600         | 75.323         |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>258.607</b> | <b>236.938</b> |
| <b>Каматоносни со фиксна каматна стапка</b>     |                |                |
| Обврски по кредити со фиксна каматна стапка     | -              | -              |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Каматоносни со променлива каматна стапка</b> |                |                |
| Обврски по кредити со променлива каматна стапка | -              | -              |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на варијабилните каматна стапка за 2% поени на депонираните парични средства кај банките. Анализата е направена на салдата на дадените депозити на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

|                   | Во илјади (000) МКД     |          |                        |          |
|-------------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|
|                   | Зголемување за 2% поени |          | Намалувања за 2% поени |          |
|                   | 2024                    | 2023     | 2024                   | 2023     |
| Дадени депозити   | -                       | -        | -                      | -        |
| <b>Нето ефект</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b> |

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековна и претходна година според нивната доспеаност.

|                                                       | Во илјади (000) МКД |            |             |              |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------|---------|
|                                                       | Претплата           | До 30 дена | До 365 дена | Над 365 дена | Вкупно  |
| Парични средства                                      | -                   | 212.520    | -           | -            | 212.520 |
| Побарувања од купувачи во земјата                     | (10.986)            | 152.531    | 67.916      | 1.645        | 211.106 |
| Побарувања од купувачи – спорни и сомнителни (тужени) | -                   | -          | -           | 9.718        | 9.718   |
| Побарувања од купувачи во странство                   | (609)               | 15.987     | 5.075       | -            | 20.453  |
| Побарувања за дадени аванси                           | -                   | -          | 3.098       | -            | 3.098   |
| Побарувања од државата                                | -                   | -          | 89          | -            | 89      |
| Побарувања од вработените                             | -                   | -          | 46          | -            | 46      |
| Краткорочни финансиски средства                       | -                   | -          | -           | 6.317        | 6.317   |
| Краткорочни побарувања – орочени средства             | -                   | -          | -           | 677.450      | 677.450 |

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Белешки кон финансиските извештаи

|                                          |                 |                |               |                  |                  |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Долгорочни финансиски средства           | -               | -              | 757.950       | -                | 757.970          |
| <b>Вкупно средства</b>                   | <b>(11.595)</b> | <b>381.038</b> | <b>76.225</b> | <b>1.453.100</b> | <b>1.898.768</b> |
| Обврски спрема добавувачи во земјата     | (1.598)         | 75.342         | 41.187        | 4                | 114.934          |
| Обврски спрема добавувачите во странство | (4.506)         | 73.879         | 12.640        | -                | 82.013           |
| Обврски за даноци и придонеси            | -               | 3.081          | -             | -                | 3.081            |
| Тековни даночни обврски                  | -               | -              | 33.887        | -                | 33.887           |
| Останати обврски                         | -               | 6.728          | 592           | 16.687           | 24.007           |
| <b>Вкупно обврски</b>                    | <b>(6.104)</b>  | <b>159.030</b> | <b>88.306</b> | <b>16.691</b>    | <b>257.922</b>   |

Во илјади (000) МКД

|                                                       | 2023            |                |               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                       | Претплата       | До 30 дена     | До 365 дена   | Над 365 дена     | Вкупно           |
| Парични средства                                      | -               | 231.157        | -             | -                | 231.157          |
| Побарувања од купувачи во земјата                     | (12.077)        | 134.075        | 55.151        | 2.374            | 179.513          |
| Побарувања од купувачи – спорни и сомнителни (тужени) | -               | -              | -             | 7.716            | 7.716            |
| Побарувања од купувачи во странство                   | (329)           | 12.343         | 5.605         | 4                | 17.628           |
| Побарувања од вработени                               | -               | -              | -             | -                | -                |
| Побарувања за дадени аванси                           | -               | -              | 10.861        | -                | 10.861           |
| Останати побарувања                                   | -               | -              | 21            | -                | 21               |
| Краткорочни побарувања – орочени средства             | -               | -              | -             | 683.877          | 683.877          |
| Долгорочни финансиски средства                        | -               | -              | -             | 439.942          | 439.942          |
| <b>Вкупно средства</b>                                | <b>(12.406)</b> | <b>377.575</b> | <b>71.638</b> | <b>1.133.913</b> | <b>1.570.803</b> |
| Обврски спрема добавувачи во земјата                  | 1.653           | 64.018         | 33.783        | 4                | 95.939           |
| Обврски спрема добавувачите во странство              | (823)           | 57.119         | 9.466         | -                | 65.762           |
| Обврски за даноци и придонеси                         | -               | 9.488          | -             | -                | 9.488            |
| Тековни даночни обврски                               | -               | 16.685         | -             | -                | 16.685           |
| Останати обврски                                      | -               | -              | 15            | -                | 15               |
| <b>Вкупно обврски</b>                                 | <b>830</b>      | <b>147.310</b> | <b>43.264</b> | <b>4</b>         | <b>236.938</b>   |

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

|                                                                       | Во илјади (000) МКД |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Приходи од продажба                                                   | 2024                | 2023             |
| Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата          | 1.637.680           | 1.672.813        |
| Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата                       | 617.571             | 559.894          |
| Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство | 22.173              | 26.577           |
| Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци         | 8.845               | 8.257            |
| Приходи од наемнини                                                   | 178                 | -                |
| <b>Вкупно</b>                                                         | <b>2.286.447</b>    | <b>2.079.974</b> |

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

|                                                             | Во илјади (000) МКД |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Останати приходи                                            | 2024                | 2023  |
| Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства | 676                 | 2.360 |

|                                                                        |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Вишоци                                                                 | 79            | 174           |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски | 184           | 188           |
| Останати приходи од работењето                                         | 48.749        | 37.198        |
| <b>Вкупно</b>                                                          | <b>49.687</b> | <b>39.920</b> |

## **БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

|                                                                                        | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                        | 2024                | 2023           |
| <b>Промена на вредноста на залихи</b>                                                  |                     |                |
| Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината       | 102.954             | 111.710        |
| Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината        | 111.681             | 102.954        |
| <b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b> | <b>8.727</b>        | <b>(8.756)</b> |

## **БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ**

|                                                                               | Во илјади (000) МКД |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                               | 2024                | 2023         |
| <b>Капитализирано сопствено производство и услуги</b>                         |                     |              |
| Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги | 5.872               | 8.421        |
| <b>Вкупно</b>                                                                 | <b>5.872</b>        | <b>8.421</b> |

## **БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

|                                                                                  | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                  | 2024                | 2023           |
| <b>Трошоци за сировини и материјали</b>                                          |                     |                |
| Сировини и материјали (за производство)                                          | 699.576             | 661.154        |
| Материјали (за администрација, управа и продажба)                                | 2.023               | 1.461          |
| Енергија (за производство)                                                       | 85.610              | 79.467         |
| Енергија (за администрација, управа и продажба)                                  | 13.748              | 13.513         |
| Резервни делови и материјали за одржување (за производство)                      | 19.441              | 16.336         |
| Резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба) | 498                 | 480            |
| Ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)                            | 58.095              | 45.918         |
| Ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)       | 1.336               | 861            |
| <b>Вкупно</b>                                                                    | <b>880.327</b>      | <b>819.191</b> |

## **БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

|                                             | Во илјади (000) МКД |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                             | 2024                | 2023           |
| <b>Набавна вредност на продадени стоки</b>  |                     |                |
| Набавна вредност на продадени добра (стоки) | 436.931             | 376.468        |
| <b>Вкупно</b>                               | <b>436.931</b>      | <b>376.468</b> |

### **БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ**

| Набавна вредност на продадени материјали                  | Во илјади (000) МКД |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                           | 2024                | 2023          |
| Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови | 6.224               | 12.200        |
| <b>Вкупно</b>                                             | <b>6.224</b>        | <b>12.200</b> |

### **БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

| Услуги со карактер на материјални трошоци         | Во илјади (000) МКД |                |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                   | 2024                | 2023           |
| Транспортни услуги                                | 137.731             | 124.162        |
| Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет    | 2.867               | 2.703          |
| Услуги за одржување и заштита                     | 28.627              | 23.448         |
| Комунални услуги                                  | 12.710              | 9.880          |
| Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми | 226.797             | 167.261        |
| Останати услуги                                   | 9.274               | 9.910          |
| Наем - лизинг                                     | 27.050              | 31.950         |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>445.055</b>      | <b>369.314</b> |

### **БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

| Останати трошоци од работењето                                                                              | Во илјади (000) МКД |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                             | 2024                | 2023          |
| Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители | -                   | 183           |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет                                                                 | 1.843               | 1.815         |
| Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки                                              | 1.335               | 718           |
| Останати трошоци на работењето                                                                              | 8.148               | 8.730         |
| Спонзорства и донации                                                                                       | 4.329               | 3.518         |
| Репрезентација                                                                                              | 22.752              | 23.043        |
| Осигурување                                                                                                 | 2.418               | 1.280         |
| <b>Вкупно</b>                                                                                               | <b>40.824</b>       | <b>39.286</b> |

### **БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

| Трошоци за вработени                                                        | Во илјади (000) МКД |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                             | 2024                | 2023           |
| Останати трошоци за вработените                                             | 9.713               | 10.761         |
| Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци                     | 4.997               | 5.453          |
| Надоместоци на трошоци на вработените и подароци                            | 9.135               | 9.190          |
| Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)                      | 90.303              | 76.805         |
| Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба) | 155.065             | 128.775        |
| <b>Вкупно</b>                                                               | <b>269.213</b>      | <b>230.985</b> |

## БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

| Амортизација на основни средства                               | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                | 2024                | 2023           |
| Трошоци за амортизација (за производство)                      | 116.428             | 112.065        |
| Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба) | 65.717              | 47.114         |
| <b>Вкупно</b>                                                  | <b>182.145</b>      | <b>159.179</b> |

## БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

| Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства              | Во илјади (000) МКД |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                   | 2024                | 2023         |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања | 4.487               | 4.492        |
| <b>Вкупно</b>                                                     | <b>4.487</b>        | <b>4.492</b> |

## БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

| Останати расходи од работењето            | Во илјади (000) МКД |              |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                           | 2024                | 2023         |
| Кусоци, кало, растур, расипување и кршење | 5.224               | 8.291        |
| <b>Вкупно</b>                             | <b>5.224</b>        | <b>8.291</b> |

## БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

| Финансиски приходи                                                                 | Во илјади (000) МКД |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                    | 2024                | 2023          |
| Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва                   | 21.759              | 16.539        |
| Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 3.225               | 1.787         |
| Приходи од продажба на акции                                                       | 21.578              |               |
| Приходи од вложувања во неповрзани друштва                                         | 22.121              | 14.136        |
| <b>Вкупно</b>                                                                      | <b>68.683</b>       | <b>32.462</b> |

## БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

| Финансиски расходи                                                                 | Во илјади (000) МКД |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                    | 2024                | 2023         |
| Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва                   | 53                  | 19           |
| Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 2.929               | 2.383        |
| <b>Вкупно</b>                                                                      | <b>2.982</b>        | <b>2.402</b> |

## БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

| Добивка/Загуба пред оданочување | Во илјади (000) МКД |      |
|---------------------------------|---------------------|------|
|                                 | 2024                | 2023 |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Добивка пред оданочување | 146.006        | 130.211        |
| <b>Вкупно</b>            | <b>146.006</b> | <b>130.211</b> |

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка и тоа на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи по стапка од 10% (2023: 10%).

| Пресметка на данок на добивка                     | Во илјади (000) МКД |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                   | 2024                | 2023         |
| Финансиски резултат од БУ                         | 145.006             | 130.211      |
| Непризнати расходи за даночни цели                | 29.680              | 28.954       |
| Даночна основа                                    | 175.686             | 159.165      |
| Намалување на даночна основа                      | 100.360             | 75.388       |
| Даночна основа по намалување                      | 75.326              | 83.777       |
| Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа) | 7.533               | 8.378        |
| Намалување на пресметаниот данок на добивка       | -                   | 300          |
| <b>Пресметан данок по намалување</b>              | <b>7.533</b>        | <b>8.078</b> |

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

| Нето добивка/загуба | Во илјади (000) МКД |                |
|---------------------|---------------------|----------------|
|                     | 2024                | 2023           |
| Нето добивка/загуба | 138.473             | 122.133        |
| <b>Вкупно</b>       | <b>138.473</b>      | <b>122.133</b> |

## БЕЛЕШКА 23. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

| Останата сеопфатна добивка/загуба | Во илјади (000) МКД |               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                   | 2024                | 2023          |
| Останата сеопфатна добивка/загуба | 321.080             | 44.502        |
| <b>Вкупно</b>                     | <b>321.080</b>      | <b>44.502</b> |

## БЕЛЕШКА 24. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

| Вкупна сеопфатна добивка/загуба | Во илјади (000) МКД |                |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
|                                 | 2024                | 2023           |
| Вкупна сеопфатна добивка/загуба | 459.554             | 166.635        |
| <b>Вкупно</b>                   | <b>459.554</b>      | <b>166.635</b> |

## БЕЛЕШКА 25. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката за деловната година која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалување за делот од добивката за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

|                               | Во МКД      |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
|                               | 2024        | 2023        |
| Добивка/Загуба по оданочување | 138.473.482 | 122.133.069 |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек   | 39.918       | 39.918       |
| <b>Основна добивка по акција (денари по акција)</b> | <b>3.468</b> | <b>3.060</b> |

## БЕЛЕШКА 26. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| Вид на основно средство                            | Земјишта | Градежни<br>објекти | Постројки и<br>опрема | Алат, инвентар,<br>мебел и<br>транспортни<br>средства | Останати<br>материјални<br>средства | Во илјади (000) МКД                      |             |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                    |          |                     |                       |                                                       |                                     | Материјални<br>средства во<br>подготовка | Вкупно      |
| Набавна вредност на ОС<br>(состојба на 01.01.2024) | 37.144   | 397.049             | 3.044.538             | 850.726                                               | 3.029                               | 46.925                                   | 4.379.412   |
| -директни зголемувања                              | -        | -                   | 11.647                | 35.835                                                | 107                                 | 123.918                                  | 171.508     |
| -прекнижувања                                      | -        | 2.321               | 5.199                 | 69.222                                                | -                                   | (76.742)                                 | 0           |
| -расходи и отуѓувања                               | -        | -                   | (500)                 | (869)                                                 | -                                   | -                                        | (1.369)     |
| -ревалоризација                                    | -        | -                   | -                     | -                                                     | -                                   | -                                        | -           |
| Состојба на ОС на<br>31.12.2024                    | 37.144   | 399.371             | 3.060.885             | 954.914                                               | 3.136                               | 94.100                                   | 4.549.550   |
| Исправка на ОС на<br>01.01.2024                    | -        | (281.587)           | (2.679.073)           | (738.447)                                             | (2.983)                             | -                                        | (3.702.089) |
| -амортизација                                      | -        | (7.478)             | (107.890)             | (66.737)                                              | (41)                                | -                                        | (182.145)   |
| -расходи и отуѓувања                               | -        | -                   | 500                   | 869                                                   | -                                   | -                                        | 1.369       |
| -ревалоризација                                    | -        | -                   | -                     | -                                                     | -                                   | -                                        | -           |
| Состојба на исправката<br>на ОС на 31.12.2024      | -        | (289.064)           | (2.786.463)           | (804.314)                                             | (3.024)                             | -                                        | (3.882.866) |
| Сегашна вредност на ОС<br>на 31.12.2024            | 37.144   | 110.306             | 274.422               | 150.600                                               | 112                                 | 94.100                                   | 666.685     |

Во тековната 2024 година Друштвото има нови набавки на НПО во вкупен износ од 171.508 илјади денари. Најголемиот дел од овие нови набавки се однесуваат на производна линија, возила и друга опрема.

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности.

| Вид на основно средство                            | Земјишта | Градежни<br>објекти | Постројки и<br>опрема | Алат, инвентар,<br>мебел и<br>транспортни<br>средства | Останати<br>материјални<br>средства | Во илјади (000) МКД                      |             |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                    |          |                     |                       |                                                       |                                     | Материјални<br>средства во<br>подготовка | Вкупно      |
| Набавна вредност на ОС<br>(состојба на 01.01.2023) | 37.144   | 391.228             | 2.841.297             | 780.701                                               | 2.984                               | 141.354                                  | 4.194.707   |
| -директни зголемувања                              | -        | 5.821               | -                     | 84.580                                                | 46                                  | 101.630                                  | 192.076     |
| -прекнижувања                                      | -        | -                   | 208.910               | -                                                     | -                                   | (196.059)                                | 12.851      |
| -расходи и отуѓувања                               | -        | -                   | (5.668)               | (14.554)                                              | -                                   | -                                        | (20.222)    |
| -ревалоризација                                    | -        | -                   | -                     | -                                                     | -                                   | -                                        | -           |
| Состојба на ОС на<br>31.12.2023                    | 37.144   | 397.049             | 3.044.538             | 850.726                                               | 3.029                               | 46.925                                   | 4.379.412   |
| Исправка на ОС на<br>01.01.2023                    | -        | (273.710)           | (2.575.625)           | (705.154)                                             | (2.975)                             | -                                        | (3.557.464) |
| -амортизација                                      | -        | (7.877)             | (103.447)             | (47.847)                                              | (8)                                 | -                                        | (159.179)   |
| -расходи и отуѓувања                               | -        | -                   | -                     | 14.554                                                | -                                   | -                                        | 14.554      |
| -ревалоризација                                    | -        | -                   | -                     | -                                                     | -                                   | -                                        | -           |
| Состојба на исправката<br>на ОС на 31.12.2023      | -        | (281.587)           | (2.679.073)           | (738.447)                                             | (2.983)                             | -                                        | (3.702.089) |
| Сегашна вредност на ОС<br>на 31.12.2023            | 37.144   | 115.462             | 365.466               | 112.279                                               | 46                                  | 46.925                                   | 677.322     |

## БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

| Долгорочни финансиски средства | Во илјади (000) МКД |      |
|--------------------------------|---------------------|------|
|                                | 2024                | 2023 |
| Вложувања во друштва           | 3.520               | 691  |

|                                              |                  |                |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| Финансиски средства расположливи за продажба | 725.475          | 410.276        |
| Дадени депозити во банки                     | 677.450          | -              |
| Долгорочни обврзници                         | 28.976           | 28.976         |
| <b>Вкупно</b>                                | <b>1.435.420</b> | <b>439.942</b> |

## БЕЛЕШКА 28. ЗАЛИХИ

| Залихи                                        | Во илјади (000) МКД |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                               | 2024                | 2023           |
| Залиха на сировини и материјали               | 199.306             | 179.008        |
| Залиха на резервни делови                     | 83.536              | 67.651         |
| Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 65.753              | 38.690         |
| Производство                                  | 23.590              | 30.366         |
| Готови производи                              | 88.092              | 72.588         |
| Стоки                                         | 56.790              | 47.748         |
| <b>Вкупно</b>                                 | <b>517.067</b>      | <b>436.051</b> |

## БЕЛЕШКА 29. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

| Краткорочни побарувања                                      | Во илјади (000) МКД |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                             | 2024                | 2023           |
| <b>Побарувања од купувачи</b>                               | <b>241.339</b>      | <b>204.944</b> |
| Побарувања од купувачи во земјата                           | 229.049             | 195.579        |
| Побарувања од купувачи во странство                         | 20.453              | 17.628         |
| Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи          | (8.163)             | (8.263)        |
| <b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>       | <b>3.098</b>        | <b>10.861</b>  |
| Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата   | 3.098               | 10.861         |
| <b>Побарување од државата по основ на даноци</b>            | <b>89</b>           | <b>-</b>       |
| <b>Побарување од вработени</b>                              | <b>46</b>           | <b>(6)</b>     |
| Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања | -                   | -              |
| Останати побарувања од вработените                          | 46                  | (6)            |
| <b>Краткорочни финансиски средства</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>       |
| <b>АВР</b>                                                  | <b>29.419</b>       | <b>21.323</b>  |
| Однапред платени трошоци                                    | 23.164              | 20.339         |
| Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани       | 6.256               | 984            |
| <b>Краткорочни финансиски инструменти</b>                   | <b>6.317</b>        | <b>683.877</b> |
| <b>Вкупно</b>                                               | <b>280.307</b>      | <b>921.027</b> |

Старосната структура на побарувањата од купувачите со положба на 31 декември без тужените побарувања е како што следи:

| Побарувања од купувачи во земјата | Во илјади (000) МКД |          |
|-----------------------------------|---------------------|----------|
|                                   | 2024                | 2023     |
| Претплата                         | (10.986)            | (12.077) |
| До 30 дена                        | 152.531             | 134.075  |
| До 60 дена                        | 38.213              | 28.475   |
| До 90 дена                        | 9.331               | 9.069    |
| До 180 дена                       | 17.265              | 14.949   |
| До 240 дена                       | 2.009               | 1.792    |
| До 270 дена                       | 381                 | 361      |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| До 365 дена   | 717            | 505            |
| Над 365 дена  | 1.645          | 2.374          |
| <b>Вкупно</b> | <b>211.106</b> | <b>179.513</b> |

|                                     | Во илјади (000) МКД |               |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| Побарувања од купувачи во странство | 2024                | 2023          |
| Претплата                           | (609)               | (324)         |
| До 30 дена                          | 15.986              | 12.343        |
| До 60 дена                          | 49                  | 581           |
| До 90 дена                          | 5.027               | 106           |
| До 180 дена                         | -                   | 4.918         |
| До 240 дена                         | -                   | -             |
| До 270 дена                         | -                   | -             |
| До 365 дена                         | -                   | -             |
| Над 365 дена                        | -                   | 4             |
| <b>Вкупно</b>                       | <b>20.453</b>       | <b>17.628</b> |

### БЕЛЕШКА 30. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|                                                          | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Парични средства и парични еквиваленти                   | 2024                | 2023           |
| <b>Парични средства на трансакциски сметки во денари</b> | <b>208.068</b>      | <b>227.727</b> |
| Комерцијална банка АД                                    | 43.143              | 22.275         |
| Стопанска Банка АД Скопје                                | 118.047             | 165.104        |
| Издвоени парични средства                                | 1.136               | 1.287          |
| Шпаркасе Банка АД                                        | 22.856              | 26.419         |
| Издвоени парични средства                                | 38                  | 54             |
| Прокредит Банка АД                                       | 22.209              | 10.640         |
| Останати парични средства                                | 640                 | 1.949          |
| <b>Парични средства во благајна</b>                      | <b>836</b>          | <b>1.670</b>   |
| <b>Девизни сметки</b>                                    | <b>3.239</b>        | <b>1.485</b>   |
| Стопанска Банка АД Скопје                                | 567                 | -              |
| Прокредит Банка АД                                       | -                   | -              |
| Комерцијална банка АД                                    | 2.672               | 1.485          |
| <b>Издвоени парични средства и акредитиви</b>            | <b>377</b>          | <b>274</b>     |
| <b>Вкупно</b>                                            | <b>212.520</b>      | <b>231.157</b> |

Од извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7, може да се види дека Друштвото има:

|                                              | Во илјади (000) МКД |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Паричен тек                                  | 2024                | 2023          |
| Паричен тек од оперативни активности         | 223.715             | 333.642       |
| Паричен тек од инвестициски активности       | (168.346)           | (287.370)     |
| Паричен тек од финансиски активности         | (74.007)            | 26.029        |
| <b>Нето пораст/намалување на готовината:</b> | <b>(18.638)</b>     | <b>72.301</b> |

### БЕЛЕШКА 31. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

|                    | Во илјади (000) МКД |      |
|--------------------|---------------------|------|
| Главнина и резерви | 2024                | 2023 |

|                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Основна главнина запишан и уплатен капитал | 305.262          | 305.262          |
| Сопствени акции (трезорски акции)          | (32.627)         | (2.513)          |
| Ревалоризациска резерва                    | 452.887          | 131.807          |
| Резерви                                    | 130.118          | 130.118          |
| Акумулирана добивка од претходни години    | 1.859.278        | 1.781.038        |
| Добивка од тековната година                | 138.473          | 122.133          |
| <b>Вкупно</b>                              | <b>2.853.392</b> | <b>2.467.845</b> |

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6.

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2024 година е следната:

| Акционери                   | Број на<br>обични<br>акции | Вредност на<br>1 акција<br>(125 ЕУР) | % на учество<br>во основната<br>главнина |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Обични акции - физички лица | 31.948                     | 3.993.500                            | 80,03%                                   |
| Обични акции - правни лица  | 7.022                      | 877.750                              | 17,59%                                   |
| Откупени сопствени акции    | 948                        | 118.500                              | 2,38%                                    |
| <b>Вкупно ЕУР:</b>          | <b>39.918</b>              | <b>4.989.750</b>                     | <b>100,00</b>                            |

Вкупниот број на акции на Прилепска Пиварница АД Прилеп е 39.918 со номинална вредност на една акција од 125 евра.

Основната главнина на Друштвото според Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ изнесува 4.989.750 ЕУР

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите на Друштвото кои носат право на глас и тоа:

| Назив на акционери                                    | % на учество во<br>основната главнина |        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                                       | 2024                                  | 2023   |
| Сашко Самарџиоски                                     | 36,32%                                | 36,32% |
| Панде Самарџиоска                                     | 36,32%                                | 36,32% |
| Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд | 9,78%                                 | 9,78%  |

## БЕЛЕШКА 32. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

| Тековни обврски                                                      | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                      | 2024                | 2023           |
| <b>Обврски спрема добавувачи</b>                                     | <b>196.947</b>      | <b>161.701</b> |
| Обврски спрема добавувачи во земјата                                 | 114.934             | 95.939         |
| Обврски спрема добавувачи од странство                               | 82.013              | 65.762         |
| <b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата</b> | <b>3.081</b>        | <b>9.488</b>   |
| <b>Обврски спрема вработени</b>                                      | <b>6.728</b>        | <b>15</b>      |
| <b>Тековни даночни обврски</b>                                       | <b>33.886</b>       | <b>49.135</b>  |
| <b>Обврски врз основа на учество во добивката</b>                    | <b>17.279</b>       | <b>16.685</b>  |
| <b>Останати краткорочни обврски</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>       |
| <b>Пасивни временски разграничувања</b>                              | <b>685</b>          | <b>717</b>     |
| <b>Вкупно</b>                                                        | <b>258.607</b>      | <b>237.655</b> |

| Обврски спрема добавувачи во земјата | Во илјади (000) МКД |         |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
|                                      | 2024                | 2023    |
| Претплата                            | (1.598)             | (1.653) |
| До 30 дена                           | 75.342              | 64.018  |
| До 60 дена                           | 32.208              | 24.503  |
| До 90 дена                           | 3.224               | 9.168   |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| До 180 дена   | 4.797          | 96            |
| До 240 дена   | 19             | 16            |
| До 270 дена   | 19             | -             |
| До 365 дена   | 930            | -             |
| Над 365 дена  | 4              | 4             |
| <b>Вкупно</b> | <b>114.934</b> | <b>95.939</b> |

| Обврски спрема добавувачи во странство | Во илјади (000) МКД |               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                        | 2024                | 2023          |
| Претплата                              | (4.506)             | (823)         |
| Недоспеани                             |                     |               |
| До 30 дена                             | 73.879              | 57.119        |
| До 90 дена                             | 12.336              | 4.676         |
| До 180 дена                            | 291                 | -             |
| До 240 дена                            | 8                   | 4.790         |
| До 365 дена                            | -                   | -             |
| Над 365 дена                           | -                   | -             |
| <b>Вкупно</b>                          | <b>82.013</b>       | <b>65.762</b> |

### БЕЛЕШКА 33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

#### 33.1. Хипотеки

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот.

#### 33.2. Судски спорови

Друштвото во тековната 2024 година се јавува како тужител во неколку судски постапки против правни лица. Друштвото не се јавува како тужена страна во ниту еден судска постапка.

#### 33.3. Гаранции

Друштвото со положба на 31 декември 2024 година има издадено гаранции во вкупен износ од 51.270 илјади денари и примено гаранции во износ од 46.617 илјади денари.

Дадените и примените гаранции се однесуваат на:

| Корисник на гаранција     | Коминтенти<br>(налогодавач) | Износ на<br>гаранција | Краен рок на<br>гаранција |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Царинска Управа на РСМ    | Прилепска Пиварница АД      | 2.500                 | 08.01.2026                |
| Царинска Управа на РСМ    | Прилепска Пиварница АД      | 2.448                 | 23.05.2025                |
| Царинска Управа на РСМ    | Прилепска Пиварница АД      | 18.919                | 30.12.2025                |
| Царинска Управа на РСМ    | Прилепска Пиварница АД      | 2.500                 | 30.06.2025                |
| Књаз Милош Србија         | Прилепска Пиварница АД      | 12.300                | 26.04.2025                |
| Књаз Милош Србија         | Прилепска Пиварница АД      | 6.150                 | 30.11.2024                |
| Сумах Босна и Херцеговина | Прилепска Пиварница АД      | 6.455                 | 26.06.2024                |
| <b>Вкупно</b>             |                             | <b>51.270</b>         |                           |

| Корисник на гаранција         | Коминтенти<br>(налогодавач) | Во илјади (000) МКД   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                               |                             | Износ на<br>гаранција | Краен рок на<br>гаранција |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Мирола Велес                | 5.000                 | 25.11.2025                |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Телхо Делчево               | 2.500                 | 14.11.2026                |

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Белешки кон финансиските извештаи

|                               |                        |               |            |
|-------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Пе Логистик Охрид      | 6.000         | 02.01.2025 |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | КиК Ком Кочани         | 6.000         | 17.02.2025 |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Адеа Лукс Тетово       | 6.457         | 12.03.2025 |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Унимак Кичево          | 6.160         | 10.03.2025 |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Мак Логистик Скопје    | 1.500         | 04.06.2025 |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Алексо Комерц Неготино | 5.999         | 15.07.2025 |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | Даш Комерц             | 7.000         | 14.12.2025 |
| <b>Вкупно</b>                 |                        | <b>46.617</b> |            |

### БЕЛЕШКА 34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Како поврзана страна во тековната година се јавува Друштвото Пивар 06 ДООЕЛ чиј сопственик е Лилјана Самарџиоска. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31 декември тековна и претходна година.

Во илјади (000) МКД  
2024 година

|                  | Побарувања | Обврски      | Приходи | Расходи       |
|------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| • Пивар 06 ДООЕЛ | -          | 4.716        | -       | 23.998        |
| •                | -          | -            | -       | -             |
| <b>Вкупно:</b>   | -          | <b>4.716</b> | -       | <b>23.998</b> |

Во илјади (000) МКД  
2023 година

|                  | Побарувања | Обврски      | Приходи | Расходи       |
|------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| • Пивар 06 ДООЕЛ | -          | 4.716        | -       | 24.008        |
| •                | -          | -            | -       | -             |
| <b>Вкупно:</b>   | -          | <b>4.716</b> | -       | <b>24.008</b> |

### БЕЛЕШКА 35. КОРЕКЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Неревидираните финансиски извештаи одобрени од страна на менаџментот беа поднесена до ЦРРСМ на ден 14.03.2025 година. После извршените корекции од страна на Друштвото согласно законските прописи во РСМ, новите коригирани финансиски извештаи на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година се усвоени од страна на менаџментот и дополнително ќе биде поднесена до ЦРРСМ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
на Прилепска Пиварница АД Прилеп

|                                                                                          | Некорегирани<br>во (000) МКД | Корегирани<br>во (000) МКД | Разлика<br>во (000) МКД |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Приходи од работењето                                                                    |                              |                            |                         |
| Приходи од продажба                                                                      | 2.286.447                    | 2.286.447                  | -                       |
| Останати приходи                                                                         | 49.687                       | 49.687                     | -                       |
| <b>Вкупно приходи од работењето</b>                                                      | <b>2.342.007</b>             | <b>2.342.007</b>           | -                       |
| Промена на вредноста на залихите на готовите производи и<br>на недовршеното производство | 8.727                        | 8.727                      | -                       |
| Капитализирано сопствено производство и услуги                                           | 5.872                        | 5.872                      | -                       |
| <b>Расходи од работењето</b>                                                             |                              |                            |                         |
| Трошоци за сировини и други материјали                                                   | 880.327                      | 880.327                    | -                       |
| Набавна вредност на продадени стоки                                                      | 436.931                      | 436.931                    | -                       |
| ситен инвентар, амбалажа и автогуми                                                      | 6.224                        | 6.224                      | -                       |
| Услуги со карактер на материјални трошоци                                                | 218.259                      | 445.055                    | (226.796)               |
| Останати трошоци од работењето                                                           | 291.464                      | 40.824                     | 250.640                 |
| Трошоци за вработените                                                                   | 245.369                      | 269.213                    | (23.844)                |
| Амортизација на материјални и нематеријални средства                                     | 182.145                      | 182.145                    | -                       |
| Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства                                     |                              | 4.487                      | (4.487)                 |
| Резервирања за трошоци и ризици                                                          |                              | -                          | -                       |
| Останати расходи од работењето                                                           | 9.711                        | 5.224                      | 4.487                   |
| <b>Вкупно расходи од работењето</b>                                                      | <b>2.270.430</b>             | <b>2.270.430</b>           | -                       |
| Финансиски приходи                                                                       | 68.683                       | 68.683                     | -                       |
| Финансиски расходи                                                                       | 2.982                        | 2.982                      | -                       |
| <b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>                                  |                              |                            |                         |
| <b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>                                              | <b>146.006</b>               | <b>146.006</b>             | -                       |
| Нето добивка/загуба од прекинати работења                                                |                              |                            | -                       |
| <b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>                                                   | <b>146.006</b>               | <b>146.006</b>             | -                       |
| Данок на добивка                                                                         | 7.533                        | 7.533                      | -                       |
| Одложени даночни приходи/расходи                                                         |                              |                            | -                       |
| <b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>                                           | <b>138.473</b>               | <b>138.473</b>             | -                       |
| Останата сеопфатна добивка                                                               | 330.759                      | 321.080                    | 9.679                   |
| Останата сеопфатна загуба                                                                |                              |                            | -                       |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>                                       | <b>469.232</b>               | <b>459.554</b>             | <b>9.679</b>            |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
на Прилепска Пиварница АД Прилеп

|                                                       | Некорегирани<br>во (000) МКД | Корегирани<br>во (000) МКД | Разлика<br>во (000) МКД |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                       |                              |                            |                         |
| Нетековни средства                                    |                              |                            |                         |
| Нематеријални средства                                |                              | -                          | -                       |
| Материјални средства                                  | 666.685                      | 666.685                    | -                       |
| Вложувања во недвижности                              |                              | -                          | -                       |
| Долгорочни финансиски средства                        | 1.444.683                    | 1.435.420                  | 9.263                   |
| <b>Вкупно нетековни средства</b>                      | <b>2.111.368</b>             | <b>2.102.105</b>           | <b>9.263</b>            |
| Тековни средства                                      |                              |                            |                         |
| Залихи                                                | 517.067                      | 517.067                    | -                       |
| Побарувања од поврзани друштва                        |                              | -                          | -                       |
| Побарувања од купувачи                                | 244.440                      | 241.339                    | 3.101                   |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи             |                              | 3.098                      | (3.098)                 |
| Побарувања од државата по основ на даноци             |                              | 89                         | (89)                    |
| Побарувања од вработените                             |                              | 46                         | (46)                    |
| Останати краткорочни побарувања                       | 7.666                        | -                          | 7.666                   |
| Краткорочни финансиски средства                       | 6.317                        | 6.317                      | -                       |
| Парични средства и парични еквиваленти                | 212.520                      | 212.520                    | -                       |
| Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи  | 29.419                       | 29.419                     | -                       |
| <b>Вкупно тековни средства</b>                        | <b>1.017.429</b>             | <b>1.009.893</b>           | <b>7.535</b>            |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>                                | <b>3.128.796</b>             | <b>3.111.998</b>           | <b>16.798</b>           |
| <b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>                   |                              |                            |                         |
| Главнина и резерви                                    |                              |                            |                         |
| Основна главнина                                      | 803.761                      | 305.262                    | 498.499                 |
| Сопствени акции                                       |                              | (32.627)                   | 32.627                  |
| Ревалоризациска резерва                               |                              | 452.887                    | (452.887)               |
| Резерви                                               | 61.141                       | 130.118                    | (68.977)                |
| Акумулирана добивка                                   | 1.997.753                    | 1.859.278                  | 138.475                 |
| Пренесена загуба                                      |                              | -                          | -                       |
| Добивка за деловната година                           |                              | 138.473                    | (138.473)               |
| Загуба за деловната година                            |                              | -                          | -                       |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b>                      | <b>2.862.655</b>             | <b>2.853.392</b>           | <b>9.263</b>            |
| Долгорочни резервирања за ризици и трошоци            |                              | -                          | -                       |
| Долгорочни обврски                                    |                              | -                          | -                       |
| Одложени даночни обврски                              |                              | -                          | -                       |
| Тековни обврски                                       |                              |                            |                         |
| Краткорочни обврски спрема поврзани друштва           |                              | -                          | -                       |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи                 | 220.957                      | 196.947                    | 24.010                  |
| Обврски за аванси, депозити и кауции                  |                              | -                          | -                       |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци  |                              | 3.081                      | (3.081)                 |
| Обврски спрема вработените                            |                              | 6.728                      | (6.728)                 |
| Тековни даночни обврски                               | 44.500                       | 33.887                     | 10.613                  |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва    |                              | -                          | -                       |
| Обврски по заеми и кредити                            |                              | -                          | -                       |
| Обврски по основ на учество во резултатот             |                              | 17.279                     | (17.279)                |
| Останати финансиски обврски                           |                              | -                          | -                       |
| Останати краткорочни обврски                          |                              | -                          | -                       |
| Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди | 685                          | 685                        | -                       |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>                         | <b>266.142</b>               | <b>258.607</b>             | <b>7.535</b>            |
| <b>Вкупно обврски</b>                                 | <b>266.142</b>               | <b>258.607</b>             | <b>7.535</b>            |
| <b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>                      | <b>3.128.797</b>             | <b>3.111.998</b>           | <b>16.798</b>           |

## **БЕЛЕШКА 36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба како материјално значајни деловни настани кои се случиле и треба да бидат обелоденети во оваа белешка се:

- Друштвото има донесено Одлука за купување на недвижен имот во износ од 46.523 илјади денари.

За Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален извршен директор

Сашко Самарџиоски

**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.


Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.


Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Генералниот извршен директор на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален извршен директор

  
Сашко Самарџиоски

Оперативен менаџер на сектор финансии

  
Катерина Митреска

**Годишна сметка**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04071344

Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                                   | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)                                                                  | 2.102.104.849,00       |                         |                                         | 1.117.264.786,00 |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)                                                          | 666.684.570,00         |                         |                                         | 677.322.293,00   |
| 10            | -- Недвижности (011+012)                                                                                               | 147.449.953,00         |                         |                                         | 152.606.037,00   |
| 11            | -- Земјиште                                                                                                            | 37.143.837,00          |                         |                                         | 37.143.837,00    |
| 12            | -- Градежни објекти                                                                                                    | 110.306.116,00         |                         |                                         | 115.462.200,00   |
| 13            | -- Постројки и опрема                                                                                                  | 274.534.707,00         |                         |                                         | 365.465.629,00   |
| 14            | -- Транспортни средства                                                                                                | 39.046.574,00          |                         |                                         | 29.219.003,00    |
| 15            | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел                                                                      | 111.552.995,00         |                         |                                         | 83.106.639,00    |
| 18            | -- Материјални средства во подготовка                                                                                  | 94.100.341,00          |                         |                                         | 46.924.985,00    |
| 21            | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)                                                        | 1.435.420.279,00       |                         |                                         | 439.942.493,00   |
| 23            | -- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања                                                    | 3.519.761,00           |                         |                                         | 690.991,00       |
| 26            | -- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)                                                            | 725.474.926,00         |                         |                                         | 410.275.910,00   |
| 28            | -- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба                                                            | 725.474.926,00         |                         |                                         | 410.275.910,00   |
| 30            | -- Останати долгорочни финансиски средства                                                                             | 706.425.592,00         |                         |                                         | 28.975.592,00    |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)                                                                               | 980.474.028,00         |                         |                                         | 1.566.912.024,00 |
| 37            | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)                                                                                 | 517.066.606,00         |                         |                                         | 436.051.185,00   |
| 38            | -- Залихи на сировини и материјали                                                                                     | 199.306.033,00         |                         |                                         | 179.008.053,00   |
| 39            | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми                                                      | 149.289.285,00         |                         |                                         | 106.340.913,00   |
| 40            | -- Залихи на недовршени производи и полупроизводи                                                                      | 23.589.704,00          |                         |                                         | 30.365.907,00    |
| 41            | -- Залихи на готови производи                                                                                          | 88.091.519,00          |                         |                                         | 72.587.974,00    |
| 42            | -- Залихи на трговски стоки                                                                                            | 56.790.065,00          |                         |                                         | 47.748.338,00    |
| 45            | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)                                                               | 244.570.752,00         |                         |                                         | 215.826.958,00   |
| 47            | -- Побарувања од купувачи                                                                                              | 241.338.502,00         |                         |                                         | 204.944.169,00   |
| 48            | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи                                                                           | 3.097.934,00           |                         |                                         | 10.861.413,00    |
| 49            | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 88.575,00              |                         |                                         |                  |

|     |                                                                                                  |                  |  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 50  | -- Побарувања од вработените                                                                     | 45.741,00        |  |                  |
| 51  | -- Останати краткорочни побарувања                                                               |                  |  | 21.376,00        |
| 52  | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)                                         | 6.316.997,00     |  | 683.876.529,00   |
| 58  | -- Останати краткорочни финансиски средства                                                      | 6.316.997,00     |  | 683.876.529,00   |
| 59  | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)                                           | 212.519.673,00   |  | 231.157.352,00   |
| 60  | -- Парични средства                                                                              | 212.519.673,00   |  | 231.157.352,00   |
| 62  | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)                              | 29.419.447,00    |  | 21.323.140,00    |
| 63  | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)                                                 | 3.111.998.324,00 |  | 2.705.499.950,00 |
| 65  | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)                      | 2.853.391.579,00 |  | 2.467.845.119,00 |
| 66  | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА                                                                           | 305.262.427,00   |  | 305.262.427,00   |
| 68  | -- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)                                                                      | 32.626.874,00    |  | 2.513.168,00     |
| 70  | -- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА | 452.886.735,00   |  | 131.806.664,00   |
| 71  | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)                                                                     | 130.118.086,00   |  | 130.118.085,00   |
| 72  | -- Законски резерви                                                                              | 130.118.086,00   |  | 130.118.085,00   |
| 75  | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА                                                                      | 1.859.277.723,00 |  | 1.781.038.051,00 |
| 77  | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                                               | 138.473.482,00   |  | 122.133.060,00   |
| 81  | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)                                                                      | 257.922.188,00   |  | 236.937.651,00   |
| 95  | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)                                                       | 257.922.188,00   |  | 236.937.651,00   |
| 97  | -- Обврски спрема добавувачи                                                                     | 196.947.021,00   |  | 161.614.636,00   |
| 99  | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати                                | 3.080.926,00     |  | 9.488.187,00     |
| 100 | -- Обврски кон вработените                                                                       | 6.728.281,00     |  | 14.922,00        |
| 101 | -- Тековни даночни обврски                                                                       | 33.886.929,00    |  | 49.135.035,00    |
| 106 | -- Обврски по основ на учество во резултатот                                                     | 17.279.031,00    |  | 16.684.871,00    |
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)                              | 684.557,00       |  | 717.180,00       |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)                             | 3.111.998.324,00 |  | 2.705.499.950,00 |

## Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис                                                                             | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 201           | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)                                        | 2.342.007.318,00       |                         |                                         | 2.128.314.421,00 |
| 202           | -- Приходи од продажба                                                           | 2.286.447.421,00       |                         |                                         | 2.079.973.882,00 |
| 203           | -- Останати приходи                                                              | 49.687.500,00          |                         |                                         | 39.919.632,00    |
| 204           | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината | 102.953.881,00         |                         |                                         | 111.709.731,00   |
| 205           | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината    | 111.681.223,00         |                         |                                         | 102.953.881,00   |
| 206           | -- Капитализирано сопствено производство и услуги                                | 5.872.397,00           |                         |                                         | 8.420.907,00     |

|            |                                                                                                            |                  |  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>207</b> | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО<br>(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)                              | 2.270.429.940,00 |  | 2.019.407.568,00 |
| <b>208</b> | -- Трошоци за сировини и други материјали                                                                  | 880.326.559,00   |  | 819.190.951,00   |
| <b>209</b> | -- Набавна вредност на продадените стоки                                                                   | 436.931.443,00   |  | 376.467.878,00   |
| <b>210</b> | -- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми        | 6.223.655,00     |  | 12.200.473,00    |
| <b>211</b> | -- Услуги со карактер на материјални трошоци                                                               | 445.054.924,00   |  | 369.314.265,00   |
| <b>212</b> | -- Останати трошоци од работењето                                                                          | 40.824.174,00    |  | 39.286.263,00    |
| <b>213</b> | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                                                  | 269.212.583,00   |  | 230.984.660,00   |
| <b>214</b> | -- Плати и надоместоци на плата (нето)                                                                     | 162.371.306,00   |  | 136.365.691,00   |
| <b>215</b> | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                       | 14.688.030,00    |  | 12.161.653,00    |
| <b>216</b> | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                         | 68.309.493,00    |  | 57.053.115,00    |
| <b>217</b> | -- Останати трошоци за вработените                                                                         | 23.843.754,00    |  | 25.404.201,00    |
| <b>218</b> | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                                                | 182.145.451,00   |  | 159.179.134,00   |
| <b>220</b> | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства                                           | 4.487.009,00     |  | 4.492.493,00     |
| <b>222</b> | -- Останати расходи од работењето                                                                          | 5.224.142,00     |  | 8.291.451,00     |
| <b>223</b> | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ<br>(224+229+230+231+232+233)                                                    | 68.683.095,00    |  | 32.461.760,00    |
| <b>229</b> | -- Приходи од вложувања во неповрзани друштва                                                              | 43.698.926,00    |  | 14.136.328,00    |
| <b>230</b> | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва                                            | 21.759.044,00    |  | 16.538.590,00    |
| <b>231</b> | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 3.225.125,00     |  | 1.786.842,00     |
| <b>234</b> | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ<br>(235+239+240+241+242+243)                                                     | 2.981.727,00     |  | 2.402.043,00     |
| <b>239</b> | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва                                            | 52.818,00        |  | 18.712,00        |
| <b>240</b> | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 2.928.909,00     |  | 2.383.331,00     |
| <b>246</b> | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)-<br>(204-205+207+234+245)                                   | 146.006.088,00   |  | 130.210.720,00   |
| <b>250</b> | -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)                                                        | 146.006.088,00   |  | 130.210.720,00   |
| <b>252</b> | -- Данок на добивка                                                                                        | 7.532.606,00     |  | 8.077.660,00     |
| <b>255</b> | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)                                                      | 138.473.482,00   |  | 122.133.060,00   |
| <b>257</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 268,00           |  | 251,00           |
| <b>258</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)                                                         | 12,00            |  | 12,00            |
| <b>259</b> | -- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД                                                                                | 138.473.482,00   |  | 133.122.060,00   |
| <b>260</b> | -- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво                                      | 138.473.482,00   |  | 133.122.060,00   |
| <b>264</b> | -- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА                                                                                 | 8.043,00         |  | 3.060,00         |
| <b>265</b> | -- Вкупна основна заработувачка по акција                                                                  | 8.043,00         |  | 3.060,00         |
| <b>269</b> | -- Добивка за годината                                                                                     | 138.473.482,00   |  | 122.133.060,00   |
| <b>271</b> | -- Останата сеопфатна добивка<br>(273+275+277+279+281+283) -<br>(274+276+278+280+282+284)                  | 321.080.071,00   |  | 44.502.208,00    |
| <b>275</b> | -- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба                              |                  |  | 44.502.208,00    |
| <b>286</b> | -- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)                                                               | 321.080.071,00   |  | 44.502.208,00    |
| <b>288</b> | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)                                            | 459.553.553,00   |  | 166.635.268,00   |

|            |                                                                                  |                |  |  |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>289</b> | - - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 459.553.553,00 |  |  | 166.635.268,00 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                                                                                                                                                         | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>609</b>    | -- Земјишта                                                                                                                                                                                                                                  | 37.143.837,00          |                         |                                         | 37.143.837,00    |
| <b>612</b>    | -- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)                                                                                                                            | 110.306.116,00         |                         |                                         | 115.462.200,00   |
| <b>615</b>    | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)                                                                                                                                                                           | 3.193.168,00           |                         |                                         | 2.041.229,00     |
| <b>630</b>    | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС) | 244.436.436,00         |                         |                                         | 251.826.958,00   |
| <b>631</b>    | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)                                                            | 59.526.173,00          |                         |                                         | 61.052.485,00    |
| <b>632</b>    | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)              | 245.736.254,00         |                         |                                         | 244.209.942,00   |
| <b>640</b>    | -- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                          | 617.571.261,00         |                         |                                         | 555.635.214,00   |
| <b>641</b>    | -- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                                                      | 617.571.261,00         |                         |                                         | 555.635.214,00   |
| <b>643</b>    | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                 | 2.264.274.919,00       |                         |                                         | 2.053.397.120,00 |
| <b>644</b>    | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                | 22.172.502,00          |                         |                                         | 26.576.762,00    |
| <b>645</b>    | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                           | 11.897.693,00          |                         |                                         | 17.389.172,00    |
| <b>647</b>    | -- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                                                               | 178.258,00             |                         |                                         | 187.781,00       |
| <b>650</b>    | -- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                       | 675.832,00             |                         |                                         | 2.359.966,00     |
| <b>653</b>    | -- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                 | 8.845.442,00           |                         |                                         | 8.140.750,00     |
| <b>654</b>    | -- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                                 | 79.214,00              |                         |                                         | 174.182,00       |
| <b>661</b>    | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                    | 1.708.290,00           |                         |                                         | 2.476.415,00     |
| <b>666</b>    | -- Приходи од дивиденди                                                                                                                                                                                                                      | 22.120.784,00          |                         |                                         | 14.136.328,00    |
| <b>668</b>    | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                  | 701.599.474,00         |                         |                                         | 662.615.336,00   |
| <b>669</b>    | -- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                            | 99.357.418,00          |                         |                                         | 79.467.425,00    |

|     |                                                                                           |                |  |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 671 | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                        | 756.713,00     |  | 683.146,00     |
| 672 | -- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)                                            | 46.387.472,00  |  | 27.016.487,00  |
| 673 | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)                              | 1.879.793,00   |  | 794.425,00     |
| 674 | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)                               | 762.052,00     |  | 636.940,00     |
| 675 | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ)                                                           | 74.577,00      |  | 42.000,00      |
| 676 | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                  | 34.896.437,00  |  | 35.702.381,00  |
| 677 | -- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)                                    | 52.209.442,00  |  | 45.319.556,00  |
| 678 | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)            | 19.939.333,00  |  | 479.677,00     |
| 679 | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 59.430.332,00  |  | 45.917.961,00  |
| 680 | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                  | 137.730.622,00 |  | 126.865.319,00 |
| 682 | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                          | 2.866.567,00   |  | 2.702.868,00   |
| 686 | -- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                       | 25.430.834,00  |  | 27.304.386,00  |
| 687 | -- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)                                             | 1.617.498,00   |  | 4.645.392,00   |
| 692 | -- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)            | 400.882,00     |  | 333.323,00     |
| 694 | -- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)                                              | 164.957,00     |  |                |
| 695 | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)                                        | 8.706.340,00   |  | 7.715.760,00   |
| 696 | -- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)                                                        | 243.548,00     |  | 67.776,00      |
| 698 | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)        | 4.997.138,00   |  | 5.452.759,00   |
| 699 | -- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)                                  | 2.354.403,00   |  | 1.930.273,00   |
| 700 | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)               | 859.406,00     |  | 9.190.156,00   |
| 704 | -- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)             | 6.515.601,00   |  | 8.099.159,00   |
| 708 | -- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)                                         | 4.328.724,00   |  | 3.517.654,00   |
| 709 | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)                                                 | 22.752.047,00  |  | 23.042.741,00  |
| 710 | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                                  | 2.418.166,00   |  | 1.280.168,00   |
| 711 | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                   | 1.842.726,00   |  | 1.815.079,00   |
| 712 | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                            | 506.479,00     |  | 717.644,00     |
| 714 | -- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)               | 231.268,00     |  | 188.699,00     |
| 715 | -- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)                   | 4.758.118,00   |  | 1.849.369,00   |
| 717 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                                 | 5.224.142,00   |  | 8.787.977,00   |
| 718 | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)                     | 52.818,00      |  | 18.712,00      |
| 721 | -- Исплатени дивиденди                                                                    | 43.299.238,00  |  | 15.596.260,00  |

|            |                                                                                                       |        |  |  |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------|
| <b>722</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                           | 268,00 |  |  | 251,00 |
| <b>723</b> | -- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот | 268,00 |  |  | 251,00 |
| <b>724</b> | -- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот                              | 12,00  |  |  | 6,00   |

## Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис                            | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>4083</b>   | - 11.050 - Производство на пиво | 2.410.690.413,00       |                         |                                         |                  |

Потпишано од:

Katerina Mitreska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## Годишен извештај за работењето

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО  
2024 ГОДИНА